

РАНА РЕЗЕРВАЦИЈА ЗА РУСИЈА САНКТ ПЕТЕРСБУРГ

(5 ДЕНА / 4 НОЌИ) – СО АВИОН ОД СОФИЈА



Санкт Петербург денес е еден од најважните културни, научни и индустриски градови во Русија со неколку стотици музеи и изложбени сали. Големите Руси и уметници од целиот свет, поети, писатели и композитори се восхитуваа на убавината на овој град, за што сведочат записите во нивните дела. Овој град со многу реки, канали и мостови познат како Северна Венеција, нуди безброј атракции како тврдината Петар и Павле и Ермитаж. Во предградијата има и прекрасни палати и паркови во поранешните царски резиденции Петерхоф, Ломоносов, Царско село ...

ПРОГРАМА

Поаѓање 29.12.2020

1 ден (29.12.2020) СОФИЈА– СТ.ПЕТЕРСБУРГ Состанок на групата на аеродром во Софија во 04:00 локално време. Полетување за Петербург во 06:20 (W6 4347). Слетување во Ст.Петербург во 10:25. Организиран панорамски разглед на градот . Невски Проспект, Дворскиот плоштад со Зимската палата, Казанската соборна црква, црквата Св.Исак, зградата на Адмиралството, фасцинантните мостови на Нева, како и многу споменици дизајнирани од најпознатите архитекти од тоа време. Во продолжение на разгледувањето, бесплатна екскурзија - посета на тврдината Петар и Павле, каде се наоѓаат гробовите на руските императори, почнувајќи од Петар I. Тврдината е една од најатрактивните знаменитости на Санкт Петербург. Тој претставува бедем на едно од најраните утврдувања, изградено со цел да се заштити и зајакне новооснованиот град во 1703 година. Катедралата Петар и Павле била градска црква сè до 1917 година. гробницата на руските цареви. Катедралата има многу сложен декор и извонредни лустери. Тврдината некогаш служела и како база за градскиот гарнизон и како затвор за политички непријатели или затвореници од повисок ранг. Сместување во хотелот. **Ноќевање.**

2 ден (30.12.2020) САНКТ ПЕТЕРСБУРГ – ПЕТЕРГОФ

Појадок. Факултативна прошетка до фантастичниот Петергоф, со величествениот Петродворец, најпознатата и најспектакуларна палата на Петар Велики, летната резиденција на најголемиот руски цар. Дворецот, познат како руски Версај, е опколен со романтични градини во рококо стил со водени каскади и фонтани сместени во центарот на паркот. Целиот комплекс, кој ги восхитува посетителите е ставен на листата на УНЕСКО како светското културно наследство. Враќање во хотелот во попладневните часови. Можност за крстарење со брод по реката Нева, со восхитувачки глетки кон архитектурата на градот. **Ноќевање.**

3 ден (31.12.2020) САНКТ ПЕТЕРСБУРГ - ЦАРСКО СЕЛО

Појадок. Препорачуваме прошетка до летната резиденција на Екатерина Велика во Царско Село, Пушкин. Посета на дворецот за чија декорација е употребено 100 килограми злато, ентериерот fasciniра со сјајот на уметничките предмети и портрети на династијата Романови. По повод 300 годишнината од основањето на градот, е завршена обновата на прочуената Килибарска соба, која на дворецот му го врати стариот сјај. Убавината е надополнета со преубавиот простран парк, исполнет со фонтани, канали, мостови и езера. **ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА 2021. Ноќевање.**

4 ден (01.01.2021) САНКТ ПЕТЕРСБУРГ – ЕРМИТАЖ - МОСКВА

Појадок. Препорачуваме посета на Ермитаж, еден од најголемите светски музеи на уметноста и културата. Во повеќе од 400 простории, во Зимскиот дворец и во неколку раскошни палати се прикажани околу 3 милиони уметнички предмети. Меѓу ремек делата најголемо внимание привлекуваат сликите на Леонардо Да Винчи, Тицијан, Ван Гог, Пикасо... **Ноќевање.**

5 ден (02.01.2021) САНКТ ПЕТЕРСБУРГ – СОФИЈА

Појадок. Организиран трансфер за аеродром. Полетување за Софија во 11:00 (W6 4348). Пристигнување во Софија во 13:15.

Хотел	Услуга	Цена по особа во двокреветна соба за уплата до 15.11.2020	Цена по особа во двокреветна соба во редовна уплата	Доплата за еднокреветна
PARK INN BY RADISSON PULKOVSKAYA	Ноќевање со појадок	399 €	450 €	90 €

Во цената на патувањето СЕ вклучени:

- *Авионски превоз со **Wizz air** на релација Софија-Санкт Петерсбург- Софија со вклучен багаж од 10 кг и бесплатна рачна торба;
- *Аеродромски такси;
- *Трансфери на релација аеродром-хотел-аеродром;
- *Панорамско разгледување на Санкт Петербург;
- * Бесплатен влез на тврдината Петар и Павле;
- * Сместување во хотел на база 4 ноќевања со појадок во Санкт Петербург;
- *Трошоци за организација и водење на патувањето.

Во цената на патувањето НЕ се вклучени:

- *Трансфер од Скопје до аеродром во Софија (ќе се организира во зависност од бројот на заинтересиран)
- *Факултативни излети (вклучени влезници, превоз и локален водич)
- *Кремљ 50 евра,
- *Сергиев Посад 35евра,
- *Ермитаж 35евра,
- *Петропавловска Тврдина 10евра,
- *Петродворец Петергоф 45 евра,
- *Царско Село Пушкин 50 евра,
- *Крстарење со брод по реката Нева;
- *Карти за театарска претстава и карти за локален превоз (метро);
- *Патничко-здравствено осигурување 550 мкд.

